

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

**Објавува**

**Барање за изразување на интерес за позиција**  
**“Асистент за животна средина и општествени прашања”**  
**(реф.бр. МК/SSIP # 3.1.20)**

**Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ Проект)**  
**Кредит Бр: 8902 –МК**

**Консултантски услуги – Индивидуален консултант**

На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Групацијата на Светска банка за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ Проект). Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот што ќе се склучи за ангажирање на Асистент за животна средина и општествени прашања.

Асистентот за животна средина и општествени прашања ќе има за цел да даде поддршка на Проектната единица воспоставена во рамките на Министерството за труд и социјална политика, при имплементирање на Проектот за подобрување на социјалните услуги и Проектот за администрирање на социјалното осигурување.

Консултантот ќе биде ангажиран со полно работно време, од 08.30 до 16.30 часот од понеделник до петок .

Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx>

**Потребни квалификации:**

- Универзитетска диплома во областа на заштита на животна средина, или слични области;
- Најмалку 1 година релевантно искуство во проценка на животната средина и општествените прашања на проекти;
- Работното искуство како специјалист за животна средина на активности финансирани од Светска Банка и знаење на политиките за заштита на животната средина и социјалните аспекти на Светска банка ќе се смета за предност;
- Одлична вербална и писмена комуникација на англиски и македонски јазик;

Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).

За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со ППСУ Проектот, е-маил: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk)

Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата

квалификуваност (биографија на македонски и/или англиски јазик, препораки и слични документи).

Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **01.06.2020** година до 14 часот електронски на маил адресата: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk)